

„Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 2

Во член 4 став 1 алинеја 19 по зборовите: „потпис“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 3

Во Прилог 1, Образец Б-ДОБ, во точка X, по зборот „потпис“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 4

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на барањето што се поднесува за дозвола за основање на берза.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-339/3 19 мај 2014 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Македонија, Претседател, м-р Елизабета Чингаровска , с.р.
--	---

2459.

Врз основа на член 190 и член 149 став 2 од Законот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 19.5.2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУКТУРАТА И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВО ЗА ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за структурата и начинот на пресметка на основната главнина на друштво за инвестиционо советување („Сл. весник на РМ“ број 110/2006), во член 7 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Известувањето од став 2 на овој член, може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесе во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 2

Во Прилог 1, Формулар ОГДИС 1, по зборот „потпис“ се додаваат зборовите: „квалификуван дигитален сертификат“.

Член 3

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за структурата и начинот на пресметка на основната главнина на друштво за инвестиционо советување.

Член 4

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-340/3 19 мај 2014 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Македонија, Претседател, м-р Елизабета Чингаровска , с.р.
--	---

2460.

Врз основа на член 190 и член 114 став 5 од Законот за хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 19.5.2014 година донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

Член 1

Во Правилникот за обновување на дозволата за работење на брокер („Сл.весник на РМ“ број 122/2006, 58/2011 и 164/2012) во член 4 став 1 по зборот „писмено“ се додаваат зборовите: „електронско“.

Член 2

Во член 4 по ставот 4 се додава нов став кој гласи:
(4) „Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 3

Во член 5 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат:

(2) „Изјавите од став 1 точка 5 и точка 6 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.

(3) „Изјавите од став 1 точка 5 и точка 6 на овој член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 4

Во член 6 ставот 1 се менува и гласи: